

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 70

7 април 2016, четврток

година LXXII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2021. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за распоредување, разрешување и именување на работници во Министерството за внатрешни работи и на Договор за вработување на неопределено време во Министерството за внатрешни работи.....	2	2025. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за избор на информатори за работа на проект Ромски информативни центри во Општина Кочани и Тетово преку Министерството за труд и социјална политика.....	9
2022. <b>Одлука</b> за поништување на Правилници за систематизација на работните места во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и во организациските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи.....	8	2026. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за распоредување на државни службеници во Министерството за труд и социјална политика	9
2023. <b>Одлука</b> за поништување на овластување за прегледување и распоредување на документи/записи во Министерството за труд и социјална политика.....	9	2027. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за назначување и разрешување на членови во Комисии во Министерството за труд и социјална политика.....	10
2024. <b>Одлука</b> за поништување на Овластување за вршење на обработка на лични податоци во Министерството за труд и социјална политика.....	9	2028. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за разрешување и назначување на в.д. директори во јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа.....	10
		2029. <b>Одлука</b> за поништување на Решение за назначување на кабинетски службеници во Министерството за труд и социјална политика.....	12
		2030. <b>Одлука</b> за поништување на Одлука за измена на Директор на проект.....	12
		<b>Огласен дел</b> .....	1-52

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
2021.**

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ, РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Со оваа одлука се поништуваат следните:

а) Решенија за распоредување на работници во Министерството за внатрешни работи :

- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94006/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94007/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94008/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94009/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94010/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94011/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94012/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94013/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94017/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94014/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94015/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 08 – 94016/1 од 28.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 21103/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 19881/1 од 29.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 19880/1 од 29.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 19789/1 од 29.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 93137/1 од 24.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 90109/1 од 12.12.2015 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 2831/1 од 18.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22259/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22260/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22261/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22262/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22263/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22264/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22265/1 од 6.4.2016 година

- Решение за распоредување на работник со бр. 36 – 22266/1 од 6.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 11801/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 11800/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.1 – 11756/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 11758/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 11802/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4285/1 од 26.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 11757/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 11799/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 94298/1 од 1.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 94299/1 од 1.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 2174/1 од 14.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4286/1 од 26.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 8707/1 од 11.2.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 – 17057/1 од 18.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 11755/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4284/1 од 26.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 15472/1 од 10.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 15471/1 од 10.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 18107/1 од 23.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 18106/1 од 23.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4415/1 од 26.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4023/1 од 25.1.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3 – 4021/1 од 1.2.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16902/1 од 20.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 4022/1 од 1.2.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 11803/1 од 1.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16570/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16571/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16572/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16615/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16616/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 18427/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16617/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 16098/1 од 14.3.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 13.3.1 – 19784/1 од 1.4.2016 година
- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6 – 1507/1 од 12.1.2016 година











- Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-21781/1 од 5.4. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-21782/1 од 5.4. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-82142/1 од 6. 11. 2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-13401/1 од 1.3. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-72781/1 од 9.10. 2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-29561/1 од 20.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-16172/1 од 15.3. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-2847/1 од 18.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-9602/1 од 15.2. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-4077/1 од 25.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-4096/1 од 25.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-16171/1 од 15.3. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-40271/1 од 25.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-4071/1 од 25.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-5095/1 од 12.12. 2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-5103/1 од 1.12. 2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-2844/1 од 18.1. 2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-17079/1 од 17.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-90409/1 од 14.12.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-73025/1 од 9.10.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-18282/1 од 23.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-9555/1 од 15.2.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-21791/1 од 5.4.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-16418/1 од 16.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 24.7-4840/1 од 31.12.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-14674/1 од 7.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-93915/1 од 28.12.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-9557/1 од 15.2.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-9556/1 од 15.2.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 08-94018/1 од 28.12.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-18229/1 од 22.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-17078/1 од 17.3.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-21142/1 од 1.4.2016 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-83375/1 од 11.11.2015 година
  - Решение за распоредување на работник со бр. 22.6-83376/1 од 11.11.2015 година
- б) Решенија за разрешување на работници во Министерството за внатрешни работи:
- Решение за разрешување на работник со бр. 08-94004/1 од 28.12. 2015 година

- Решение за разрешување на работник со бр. 08-94024/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за разрешување на работник со бр. 08-94025/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за разрешување на работник со бр. 08-94026/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за разрешување на работник со бр. 08-94117/1 од 29.12. 2015 година
  - Решение за разрешување на работник со бр. 08-94118/1 од 29.12. 2015 година
- в) Решенија за именување на работници во Министерството за внатрешни работи:
- Решение за именување на работник со бр. 08-94003/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за именување на работник со бр. 08-94021/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за именување на работник со бр. 08-94022/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за именување на работник со бр. 08-94023/1 од 28.12. 2015 година
  - Решение за именување на работник со бр. 08-94119/1 од 29.12. 2015 година
  - Решение за именување на работник со бр. 08-94120/1 од 29.12. 2015 година
- г) Договор за вработување на неопределено време - бр. 13.3.1 - 6888/1 од 4.2.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3461/1  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

## 2022.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ВО ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Со оваа одлука се поништуваат следните правилници за систематизација на работните места во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и во организациските единици за потребите на Министерството за внатрешни работи:

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во БЈБ Сд.бр. 22.6-1510/1 од 30.12.2015 година;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во БЈБ Сд.бр. 22.6-23/1 од 4.1.2016 година;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во БЈБ Сд.бр. 22.6-29/1 од 5.1.2016 година;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во БЈБ Сд.бр. 22.6-406/1 од 3.3.2016 година;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во БЈБ Сд.бр. 22.6-573/1 од 29.3.2016 година;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организациски единици за потреби на министерството Сд.бр. 13.3.2-1238/1 од 12.11.2015 година;



- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организационски единици за потреби на министерството - Сд.бр. 13.3.2-1358/1 од 3.12.2015 година;

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организационски единици за потреби на министерството - Сд. бр. 13.3.2-1520/1 од 31.12.2015 година;

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организационски единици за потреби на министерството - Сд. бр. 13.3.2-477/1 од 14.3.2016 година;

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во организационски единици за потреби на министерството - Сд. бр. 13.3.2-532/1 од 22.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3461/2  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

#### 2023.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништува Овластувањето за прегледување и распоредување на документи/записи во Министерството за труд и социјална политика со архивски бр.03-10488/1 од 12.11.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/1  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

#### 2024.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништува Овластувањето за вршење обработка на лични податоци во Министерството за труд и социјална политика со архивски бр.04-10735/1 од 20.11.2015 година, 04-10737/1 од 20.11.2015 година, 04-10736/1 од 20.11.2015 година, 04-656/4 од 15.2.2016 година, 04-11114/10 од 15.12.2015 година и 04-11114/11 од 15.12.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/2  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

#### 2025.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИНФОРМАТОРИ ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ РОМСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ И ТЕТОВО ПРЕКУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништува Решението за избор на информатори за работа на проект Ромски информативни центри во општина Кочани и Тетово со бр.04-1401/17 од 6.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/3  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

#### 2026.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за распоредување на државни службеници во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1318/1 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1318/2 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1605/1 донесено на 24.2.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1605/1 донесено на 24.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1319/1 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1319/2 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1317/1 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1317/2 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1315/1 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1315/2 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1316/1 донесено на 16.2.2016 година,

- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1316/2 донесено на 16.2.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-1604/1 донесено на 1.3.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-1604/1 донесено на 1.3.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2369/1 донесено на 21.3.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2369/2 донесено на 21.3.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2367/1 донесено на 21.3.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2367/2 донесено на 21.3.2016 година,
- Решение за распоредување на државен службеник со бр.04-2368/1 донесено на 21.3.2016 година,
- Решение за плата на административен службеник со бр. 04-2368/2 донесено на 21.3.2016 година и
- Решение за овластување 04-2197/1 донесено на 15.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/4  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

## 2027.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за назначување и разрешување на членови на комисији во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за формирање на Комисија за изготвување на наод, оценка и мислење за решавање по изјавена жалба против првостепено решение за правото на помош и нега од друго лице бр.10-113/1 од 8.1.2016 година,

- Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за давање стручно мислење при решавање по поднесени жалби против првостепено решение за правото на постојана парична помош бр.10-114/2 од 15.1.2016 година,

- Решение за именување на членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во системот за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст и на директори на установи за деца бр.03-11631/1 од 21.12.2015 година,

- Решение за формирање на проектен тим за следење на имплементација на проектот за правна помош на ромската заедница, РОМЕД програмата и други проекти од Стратегијата за Роми бр.14-11019/1 од 1.12.2015 година,

- Решение за именување на членови на Комисијата за засновање на посвојување при Министерството за труд и социјална политика бр.10-11018/2 од 1.12.2015 година,

- Решение за изменување на Решението бр. 03-5702/1 од 15.8.2013 година и бр. 03-7635/1 од 22.08.2014 година со бр.02-11027/1 од 01.12.2015 година – Комисија за располагање со недвижни и движни ствари,

- Решение за изменување и дополнување на Решението бр.11-5233/3 од 23.7.2014 година со бр.02-11025/1 донесено на 1.12.2015 година - Комисија за верификација на прашања,

- Решение за формирање на Комисија за мониторинг за начинот на извршување на услугата на давателите на услуги од проектот „Бањско климатска рекреација“ на корисници на пензија за 2016 година бр.02-2778/1 од 4.4.2016 година,

- Решение за определување на членови на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност односно неспособност за работа бр.09-996/1 од 4.2.2016 година,

- Решение за измена на член на Комисија за издавање на лиценци за вршење на посредување за вработување во земјата и странство со наплата и наплата бр.08-11127/1 од 4.12.2015 година и

- Решение за измена на член на Комисија за издавање на лиценци за вршење на привремено вработување бр.08-11125/1 од 4.12.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/5  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Емил Димитриев, с.р.**

## 2028.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОРИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за разрешување и назначување на в.д. директори во Јавните установи – Меѓуопштински центри за социјална работа и тоа:

- Решение за разрешување на директор на Јавна установа – Специјален завод-Демир Капија бр.04-139/1 од 11.1.2016 година,

- Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа Специјален завод-Демир Капија бр.04-139/2 од 11.1.2016 година,

- Решение за разрешување на директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар бр.04-130/1 од 11.1.2016 година,

- Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар бр.04-130/2 од 11.1.2016 година,

- Решение за разрешување на директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип бр.04-134/1 од 11.1.2016 година,

- Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип бр.04-134/2 од 11.1.2016 година,

- Решение за разрешување на директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица бр.04-135/1 од 11.1.2016 година,

- Решение за назначување вршител на должноста директор на Јавна установа – Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица бр.04-135/2 од 11.1.2016 година,



**2029.**

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА КАБИНЕТСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУДИ СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за назначување на кабинетски службеници во Министерството за труд и социјална политика и тоа:

- решенија за распоредување на државен службеник за кабинетски службеници со архивски бр.04 – 10638/1 од 18.11.2015 година, 04-10637/1 од 18.11.2015 година и 04-10639/1 од 18.11.2015 година и

- решенија за плата на административен кабинетски службеник со архивски бр. 04-8036/283 од 23.11.2015 година, 04-8036/285 од 23.11.2015 година и 04-8036/284 од 23.11.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/7  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Емил Димитриев, с.р.

**2030.**

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.4.2016 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА  
НА ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТ**

1. Со оваа одлука се поништува Одлуката за измена на директорот на УПН Проектот и именување на нов директор, донесена на 16.12.2015 година, со бр. 02-11514/1.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3462/8  
7 април 2016 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Емил Димитриев, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016070